

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЈКП Исар Штип бр.03-884/2 од 26 ноември 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-191/20 од 2 декември 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на **xx** декември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Исар Штип за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈКП Исар Штип се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
 - за 2021 година во износ од 37,77 ден/м³;
 - за 2022 година во износ од 39,27 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 40,16 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 2,46%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 3,09%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 3,13%.

3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 36,84 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 38,70 ден/м³;
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 38,05 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 40,48 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 38,90 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 41,41 ден/м³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

Образложение

ЈКП Исар Штип, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, бр.03-884/2 од 26 ноември 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-191/20 од 2 декември 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈКП Исар Штип ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈКП Исар Штип во Барањето ги има презентирало следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	44.041.612
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	1.297.893
Трошоци за осигурување на основни средства	521.264
Бруто плати	46.645.031
Други услуги	3.629.676
Останати и вонредни трошоци	3.217.826
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	80.501
Вкупно оперативни трошоци	99.433.803
Остварена просечна пондерирана тарифа	35,89

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	103.450.929	108.350.459	113.489.505
Амортизација	денари	5.717.780	8.181.891	8.504.671
Средства за ликвидност	денари	578.535	615.713	642.750
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	71.250.000	15.950.000	10.250.000
Принос на регулирани средства	денари	6.538.339	6.610.230	6.555.787
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	116.285.582	123.758.293	129.192.713
Количина	m ³	2.780.000	2.780.000	2.780.000
Просечна тарифа	ден/m ³	40,55	42,94	44,85
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	39,27	41,37	43,24
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	41,83	44,52	46,47

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 5 декември 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 24 декември 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Исар Штип, за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр. 02-xxxx/1 од хх

декември 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	96.695.357	99.303.843	102.037.292
Амортизација	денари	5.717.780	8.022.627	7.909.315
Средства за ликвидност	денари	535.260	559.917	572.759
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	69.969.323	15.234.134	9.494.729
Принос на регулирани основни средства	денари	4.638.926	4.657.000	4.605.237
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	107.587.324	112.543.387	115.124.604
Количина	m ³	2.780.000	2.780.000	2.780.000
Просечна тарифа	ден/m ³	37,77	39,27	40,16
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	36,84	38,05	38,90
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	38,70	40,48	41,41

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се пресметани на тој начин што во 2021 година и првата половина од 2022 година е предвидено ЈКП Исар Штип потребната количина за водоснабдување на населението да ја обезбедува од сопствените извори на сурова вода, додека започнувајќи од втората половина на 2022 година количините на сурова вода да започне да ги обезбедува од Хидросистемот ЗЛЕТОВИЦА Пробиштип. Трошокот за сурова вода од Хидросистемот ЗЛЕТОВИЦА Пробиштип е утврден согласно планираните количини доставени од страна на ЈКП Исар Штип и тарифите за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението за регулираниот период 2021-2023 утврдени од страна управниот одбор на Хидросистемот ЗЛЕТОВИЦА Пробиштип. Вака пресметан вкупниот износ на трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар за сите три години од регулираниот период е подеднакво распределен и истиот за секоја од година од регулираниот период изнесува 39.065.322 денари.
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 1.350.328 денари за 2021 година, 1.377.334 денари за 2022 година и 1.404.881 денари за 2023 година;

3. Трошоците за осигурување на основни средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 542.323 денари за 2021 година, 553.170 денари за 2022 година и 564.233 денари за 2023 година;
4. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 48.529.490 денари за 2021 година, 50.955.965 денари за 2022 година и 53.503.763 денари за 2023 година;
5. Другите услуги се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 3.776.315 денари за 2021 година, 3.851.841 денари за 2022 година и 3.928.878 денари за 2023 година;
6. Останатите и вонредните трошоци се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 3.347.826 денари за 2021 година, 3.414.783 денари за 2022 година и 3.483.078 денари за 2023 година;
7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 83.753 денари за 2021 година, 85.428 денари за 2022 година и 87.137 денари за 2023 година.

Амортизацијата на сопствени основни средства со кои се врши водната услуга е признаена согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто просечно за двете години изнесува 86,86%. Согласно тоа, амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 5.717.780 денари за 2021 година, 6.485.127 денари за 2022 година и 6.109.315 денари за 2023 година.

Амортизацијата на бесплатно добиените средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 0 денари за 2021 година, 1.537.500 денари за 2022 година и 1.800.000 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 535.260 денари за 2021 година, 559.917 денари за 2022 година и 572.759 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основи средства за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2021 година изнесува 4.638.926 денари, за 2022 година изнесува 4.657.000 денари и за 2023 година изнесува 4.605.237 денари. При пресметката на приносот земени се во предвид 86,86% (согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година) од планираните инвестиции финансирани од сопствени средства за регулираниот период 2021-2023 година во износ од 8.469.323 денари за 2021 година, 4.734.134 денари за 2022 година и 4.994.729 денари за 2023 година и планираните бесплатно добиени средства во износ од 61.500.000 денари за 2021 година, 10.500.000 денари за 2022 година и 4.500.000 денари за 2023 година.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 37,77 ден/м³ за 2021 година, 39,27 ден/м³ за 2022 година и 40,16 ден/м³ за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на

Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување ЈКП Исар Штип треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Штип.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈКП Исар Штип ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување изнесува 2,46% за 2021 година, 3,09% за 2022 година и 3,13% за 2023 година.

ЈКП Исар Штип при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈКП Исар Штип да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-191/20
xx декември 2020 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Марко Бислимоски